

CURRICULUM VITAE

I. Лични информации:	
Име	Нури
Презиме	Бајрами
Дата на раѓање	05.04.1960
Родно место	с.Падалиште, Општина Гостивар
Брачен статус	Женет, еден син
Етничка припадност	Албанец
Постојано жевеалиште	Ул.Боге Велјаноски 62, 1230 Гостивар
Телефон	076 426 008
E-mail:	nuribajrami@hotmail.com

II. Образование	
Правен факултет VII/1, Универзитет во Приштина	
Средно образование – Општа гимназија, Гостивар	

III. Работно искуство	
1989 – 1997	Со привремена работа во странство
10.03.1998 – 26.10.2005	Радио телевизиска станица “ТВ ДУЕ“ – новинар и уредник на информативни емисии
01.02.2006 – 18.07.2006	Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија (Виш соработник за подобрување на соодветната и правичната застапеност)
19.07.2006 - 31.05.2009	Министерство за одбрана на Република Македонија, (Виш соработник за односи со јавноста и Службено лице за посредување со информации од јавен карактер (дополнителна работа)
01.06.2009- 07.02.2019	-Општина Гостивар 2009 – 2013 Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси и Службено лице за посредување со информации од јавен карактер (дополнителна работа) Од 2014 – 07.02.2109 Раководител на Одделение за нормативно – правни работи и Службено лице за посредување со информации од јавен карактер (дополнителна работа)

IV. Семинари и обуки	
14–25 Октомври 2002	Обука на новинарите од регионалните медиуми за продукција на мултиетничкиот телевизиски магазин “Контрафор“ (Центар за војна, мир и медиуми – ЦБММ во соработка со Македонскиот институт за медиуми- МИМ
25 Октомври 2002 - 30 Април 2003	Продукција на мултиетничкиот телевизиски магазин “Контрафор“ - 12 емисии
26 Април - 27 Јули 2006	Обука на државни службеници (33 дена), спроведена од Британскиот совет во соработка со Владата на Република Македонија, во областите: -Државни структури и процеси во јавната администрација, -Раководствени техники, -Јавни финансии и финансиско раководење, -Европска Унија, -Англиски јазик, -Компјутерски вештини
15 - 17 Ноември 2006	Семинар на тема: “Европска Унија“ организиран од Британскиот совет во соработка со Владата на Република Македонија,
6 - 8 Февруари 2007	Семинар на тема: “Програми за квалитетен живот“ – Канцеларија за билатерална соработка - Македонија
10-14 Декември 2007	Работилница на тема: “Комуникациски вештини и медиа тренинг“ – Регионален тренинг центар за комуникации при Министерство за одбрана

17 - 18 Април 2008	Обука за имателите на информации од јавен карактер – Комисија за заштита на правото за пристап до информации од јавен карактер
02 Јуни 2008	Работилница на тема: “Искуствата од спроведувањето на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
13-14 Октомври 2009	Семинар на тема „Борба против корупцијата за подобро управување“ - УНДП
13 Октомври 2010	Конференција на тема: „Инвестирање во човечкиот капитал“ - Секретаријат за европски прашања
20 - 21 Јуни 2011	Обука за одговорните лица за управување со човечки ресурси од општините на тема: “Оценување на државните службеници“ - ЗЕЛС
28 – 29 Ноември 2011	Обука на тема: “Постапка за селекција и вработување на државните службеници” - Министерство за информатичко општество и администрација
23–25 Февруари 2012	Обука на тема “Поддршка на реформата на јавната администрација” - Министерство за информатичко општество и администрација
05 - 06 Јули 2012	Обука на тема “Изработка на Правилник за организација, Правилник за систематизација на работните места и на Годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците во општинската администрација“ - ЗЕЛС
28 Септември 2012	Работилница на тема: ” Утврдување на критериумите за тестот на штетност како задолжителна и важна постапка пред одбивањето на пристапот до информации од јавен карактер“ - Комисија за заштита на правото за пристап до информации од јавен карактер и Европската Комисија преку инструментот TAIEХ
27 Мај 2013	Обука на тема “Одговорност на државните службеници - дисциплинска одговорност“ - ЗЕЛС
07 Март 2014	Советување на тема : “Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба“ - Министерство за информатичко општество и администрација
25 Септември 2014	Обука на тема: “Имплементацијата на Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници“ - Академик , Скопје
10 Ноември 2014	Советување на тема: “Примената на европските јазични стандарди и заедничката европска референтна рамка за јазици“ - ЗЕЛС
09 Февруари 2015	Обука на тема: “Внатрешна организација и систематизација на работни места во општинската администрација на единиците на локалната самоуправа“ - ЗЕЛС
22 Јуни 2016	Обука на тема: “ Примена за новиот Закон за пожарникарство- обврски и предизвици“ - ЗЕЛС
12 Ноември 2018	Јавна дебата на тема: “ Стандарди за добро управување во единиците на локалната самоуправа и управување со човечки ресурси во единиците на локална самоуправа “ - во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“ финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата „Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“

V. Познавање на јазици

Албански	Мајчин јазик			
Останати јазици:	Недоволно	Основно	Средно	Напредно
Македонски				X
Германски				X
Италјански			X	

VI. Компјутерски вештини

Оперативни системи	Недоволно	Основно	Средно	Напредно
Windows				X
MS Office				X

Word				X
Excel			X	
PowerPoint				X

Личен профил	Организираност, иницијативност, одговорност, ефикасност, тимска работа
--------------	--